

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), а во врска со член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 161/2008, 27/2016 и 35/2018), и член 11 и член 11-б од Законот за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015 и 39/2016), а во врска со Правилникот за систематизација на работните места во администрацијата на Град Скопје бр.08-4042/1 од 08.05.2018 година, 08-4042/2 од 01.08.2018, 08-4042/3 од 14.09.2018 и 08-4042/6 од 05.10.2018, и Одлуката за утврдување на потреба за прием на работници бр. 08-10343/2 од 16.11.2018 година, Град Скопје, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1 за вработување на работници во Град Скопје на неопределено време

Се утврдува потреба од вработување на работници во Град Скопје на неопределено работно време на следните работни места:

1. Пожарникар-спасител со шифра ПОЖ0210В04000 во Територијална противпожарна единица на Градот Скопје – Бригада за противпожарна заштита на Град Скопје (БППЗ), Сектор за заштита и спасување**19 извршители**

Кандидатот потребно е да ги исполнува следните услови:

Општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност:

Посебни услови:

- IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование;
- здравствена и психофизичка способност утврдено од овластена здравствена установа согласно со закон;
- со или без работно искуство во структурата евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија како работен стаж

Потребни работни компетенции за работното место:

- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа и
- ориентираност кон засегнати страни.

Кандидатот може да ја преземе **Пријавата за вработување по јавен оглас бр.1 (за Пожарникар спасител)** од веб страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk или во Архивата на Град Скопје во барака бр.16 на адреса Бул. Илинден бр.82, Скопје.

Кандидатот е должен покрај пријавата за вработување по јавен оглас бр.1, да ги достави и докажете за исполнување на горенаведените услови во оригинал или копија заверена на нотар и тоа:

- доказ за државјанство;
- доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност;
- доказ за завршен соодветен степен на образование;
- доказ за здравствена и психофизичка способност (за професионален пожарникар) утврдено од овластена здравствена установа согласно со закон .

Кандидатот доколку има работно искуство може да достави и доказ за работно искуство во структурата евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија

*Паричниот износ на основната нето плата за работното место Пожарникар-спасител изнесува **18.705,00 денари.***

Работно време е во смени и тоа - 12 часа работа, 24 часа одмор, 12 часа работа, 48 часа одмор.

Напомена: Согласно Годишниот план за вработување во Град Скопје за 2018 година, на објавениот оглас за работно место пожарникар-спасител - 19 извршители треба да се вработат 1 (македонец/ка), 11(албанци/ки), 1(турчин/ка), 2 (роми/ки), 1 (србин/ка), 1 (влав/влаинка), 1 (бошњак/бошњачка) и 1 (од други националности).

2. Командир на чета со шифра ПОЖ0210Б01000 во Територијална противпожарна единица на Градот Скопје – Бригада за противпожарна заштита на Град Скопје (БППЗ), Сектор за заштита и спасување **1 извршител**

Кандидатот потребно е да ги исполнува следните услови:

Општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност:

Посебни услови:

- ниво на квалификации VI/A според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
- здравствена и психофизичка способност утврдено од овластена здравствена установа согласно со закон;
- најмалку четири години работно искуство во структурата евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија како работен стаж.

Потребни работни компетенции за работното место:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,
- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,

- стратешка свест,
- ориентираност кон засегнати страни и
- раководење.

Кандидатот може да ја преземе **Пријавата за вработување по јавен оглас бр.1 (за Командир на чета)** од веб страната на Град Скопје www.skopje.gov.mk или во Архивата на Град Скопје во барака бр.16 на адреса Бул. Илинден бр.82, Скопје.

Кандидатот е должен покрај пријавата за вработување, да ги достави и доказите за исполнување на горенаведените услови во оригинал или копија заверена на нотар и тоа:

- доказ за државјанство;
- доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност;
- доказ за завршен соодветен степен на образование;
- доказ за здравствена и психофизичка способност (за професионален пожарникар) утврдено од овластена здравствена установа согласно со закон;
- доказ за работно искуство од најмалку 4 години во структурата евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

*Паричниот износ на основната нето плата за работното место под реден број 2 Командир на чета изнесува **22.340,00 денари.***

Работното време е од е во смени и тоа - 12 часа работа, 24 часа одмор, 12 часа работа, 48 часа одмор.

Напомена: Согласно Годишниот план за вработување во Град Скопје за 2018 година на објавениот оглас за работно место Командир на чета - 1 извршител треба да се вработи 1 (албанец/ка).

3. Командант на бригада со шифра ПОЖ0210А01000 во Територијална противпожарна единица на Градот Скопје – Бригада за противпожарна заштита на Град Скопје (БППЗ), Сектор за заштита и спасување**1 извршител**

Кандидатот потребно е да ги исполнува следните услови :

Општи услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност:

Посебни услови:

- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- здравствена и психофизичка способност утврдено од овластена здравствена установа согласно со закон;
- најмалку шест години работно искуство во структурата евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија како работен стаж

Посебни работни компетенции:

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат

Потребни работни компетенции за работното место:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,
- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,
- стратешка свест,
- ориентираност кон засегнати страни и
- раководење.

Кандидатот може да ја преземе **Пријавата за вработување по јавен оглас бр.1 (за Командант на бригада)** од веб страната на Град Скопје www.skorje.gov.mk или во Архивата на Град Скопје во барака бр.16 на адреса Бул. Илинден бр.82, Скопје.

Кандидатот е должен покрај пријавата за вработување, да ги достави и докажете за исполнување на горенаведените услови во оригинал или копија заверена на нотар и тоа:

- доказ за државјанство;
- доказ дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност;
- доказ за завршен соодветен степен на образование;
- доказ за здравствена и психофизичка способност (за професионален пожарникар) утврдено од овластена здравствена установа согласно со закон ;
- доказ за работно искуство од најмалку 6 години во струката евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија;
- доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), и тоа: преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

*Паричниот износ на основната нето плата за работното место под реден број 3 Командант на бригада изнесува **39.362,00 денари.***

Работното време е од 07:00 – 15:00 часот, од понеделник до петок, 40 часа неделно.

Напомена: Согласно Годишниот план за вработување во Град Скопје за 2018 година на објавениот оглас за работното место Командант на бригада - 1 извршител треба да се вработи 1 (македонец/ка).

Заинтересираните кандидати бараните документи да ги достават во архивата на Град Скопје (барака бр.16) или на адреса бул. Илинден бр. 82, Скопје со назнака - за **ЈАВЕН ОГЛАС бр 1 за вработување на работници во Град Скопје на неопределено време – за работно место под реден број бр.____** (се пишува редниот број и називот на работното место во јавниот оглас).

Рокот за пријавување изнесува 7 работни дена од денот на објавување на огласот.Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на поднесувањето на пријавата.

Напомена: Доколку кандидатот во пријавата не доставил податоци за контакт (телефонски број или е-маил адреса) пријавата ќе се отфрли.

Информација за начинот на спроведување на постапката за селекција на кандидати за вработување:

Фаза 1: проверка на пријава и докази - се спроведува во рок од 8 дена од завршувањето на објавениот оглас. Доколку недостасува некој доказ, Комисијата за селекција ќе го контактира кандидатот преку неговата е-mail адреса или телефонскиот број во пријавата и тој во рок од три дена треба да ги комплетира доказите, во спротивно пријавата ќе биде отфрлена. Пријавата се отфрла и доколку доказот/доказите се лажни.

Фаза 2: проверка на физичката способност на кандидатите од страна на Комисија за селекција формирана од Градоначалникот на Град Скопје.

Фаза 3: интервју на селектираните кандидати - се спроведува во рок од 10 дена по спроведената втора фаза од селекцијата.

Фазите на постапката за селекција се детално уредени во Правилникот за критериуми за селекција на кандидати за вработување во Територијалната противпожарна единица на Град Скопје - Бригада за противпожарна заштита, коишто е објавен на веб-страната на Град Скопје (www.skopje.gov.mk).

Напомена: Избраниот кандидат по овој оглас има обврска во рок од една година од денот на вработувањето, да се стекне со сертификат за стекната квалификација пожарникар, издаден од институција овластена од Министерството за образование и наука, во спротивно му престанува вработувањето.